

СТОП!

РАНИТЕ ОД ПРИТИСОК - ДЕКУБИТИТЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРЕЧАТ

ПРЕВЕНЦИЈА НА РАНИ ОД ПРИТИСОК

(Познати и како рани од лежење, рани од притисок и зони на притисок)

Раните од притисок се голем товар за пациентите, здравствените работници и општеството

1. ДАЛИ ВАШИОТ ПАЦИЕНТ Е ИЗЛОЖЕН НА РИЗИК ОД ДЕКУБИТИ?

- Направете опширна процена на ризиците при приемот
- Користете проверени методи за процена на ризикот од декубити
- Направете комплетна проценка на кожата
- Контролирајте ја исхраната

2. ИМПЛЕМЕТИРАЈТЕ ПРЕВЕНТИВНИ СТРАТЕГИИ

- Редовна репозиција
- Користете соодветни помагала за транспорт
- Употребувајте високо квалитетни пасивни душеци од пена за сите што се со ризик од развој на декубити
- Употребувајте активни електрични душеци за пациентите со висок ризик од развој на декубити
- Заштитете ја кожата
- Доколку е потребно, употребете високо протеински орални нутритивни суплементи
- Кога е можно информирајте и едуцирајте ги вашите пациенти
- Правете континуирана проценка за ризик и оценка на интервенциите

3. ДОКУМЕНТИРАЈТЕ СЕ...

- Проценките, плановите за лекување и интервенциите




ЦЕНТАР ЗА ДЕКУБИТИ

Тел. 20 31 213


www.epuap.org

www.gerontology.org.mk



ЈЗУ Геронтолошки Завод
"13 Ноември" - Скопје

Македонска Асоцијација
за Декубитални Улкуси



Секој работен ден

од 8 - 15 часот